

<b>Предмет</b>	<b>СУПЕРВИЗИЈА</b>										
<b>Студиска програма</b>	Тригодишни стручни студии за дипломиран физиотерапевт										
<b>Код:</b>	СЛ-314										
<b>Студиска година</b>	Трета										
<b>Семестар</b>	Петти										
<b>Вкупно часови</b>	20										
<b>Кредити</b>	1										
<b>Вид на предмет</b>	Задолжителен										
<b>Предуслови</b>	Исполнет услов за запишување во трета година										
<b>Изведува:</b>	Катедра по психијатрија со медицинска психологија										
<b>Одговорен наставник</b>	Проф. д-р Марија Ралева										
<b>Адреса:</b>	Клиника за психијатрија, Водњанска 17, Скопје Тел. +389 2 3112 579 e-mail: mraleva@medf.ukim.edu.mk										
<b>Клучни зборови</b>	Студии за логопеди, професионални предмети, супервизија										
<b>Учебни цели</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Студентот да знае да ја употреби теоријата за супервизија при реагирање во посебни конфликтни ситуации</li> <li>Студентот да научи да се растерети и да се справува со самиот себе</li> <li>Студентот да ги совлада знаењата за професионализам кога е во судир со болен/осигуреник</li> <li>Студентот да знае да ги препознае ситуациите за кои е потребна супервизија</li> <li>Студентот да зне да го употреби супервизискиот процес во практиката</li> </ul>										
<b>Кратка содржина</b>	<p><b>Теоретска настава и семинари:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Концепт на супервизија, нејзин развој, цели и функција</li> <li>Модели и видови на супервизија во здравствената нега</li> <li>Развојно едукативни модели на супервизија</li> <li>Моќ за препознавање и оценување на субјективизмот при супервизијата</li> <li>Примери за супервизија</li> <li>Супервизиски процеси</li> <li>Етика во супервизијата</li> <li>Интервизија</li> </ul>										
<b>Организација</b>	<b>Теоретска настава:</b> 15 часа <b>Семинари:</b> 5 часа										
<b>Методи на учење</b>	Предавања, семинари (дискусији, пишување есеи, демонстрации, решавање на замислени ситуации, структурирани вежби, работа во мали групи)										
<b>Предвидени учебни резултати</b>	<p><b>Знаење и разбирање:</b> Студентот ќе се стекне со основни познавања од доменот на супервизијата</p> <p><b>Клучни вештини:</b> Студентот ќе биде способен да ги употреби методите на супервизијата во разрешувањето на конфликтните ситуации</p>										
<b>Специфични препораки за настава</b>	<p><b>Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на знаењето за да добие потпис.</b></p> <p><b>Бодирање на активностите на студентот:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид на активност</th> <th>Бодови</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Теоретска настава*</td> <td>5-10</td> </tr> <tr> <td>Семинари**</td> <td>20-40</td> </tr> <tr> <td>Континуирана проверка</td> <td>35-50</td> </tr> <tr> <td><b>Вкупно:</b></td> <td><b>60-100</b></td> </tr> </tbody> </table>	Вид на активност	Бодови	Теоретска настава*	5-10	Семинари**	20-40	Континуирана проверка	35-50	<b>Вкупно:</b>	<b>60-100</b>
Вид на активност	Бодови										
Теоретска настава*	5-10										
Семинари**	20-40										
Континуирана проверка	35-50										
<b>Вкупно:</b>	<b>60-100</b>										

	<p>* ПРИСУСТВО на теоретска настава:      51% - 60% - 5 бода;      61% - 70% - 6 бода;      71% - 80% - 7 бода;      81% - 90% - 8 бода;      91% -100% - 10 бода.</p> <p>** ПРИСУСТВО на семинарите:      51% - 60% - 1 бод;      61% - 70% - 2 бода;      71% - 80% - 3 бода;      81% - 90% - 4 бода;      91% -100% - 5 бода.</p> <p>** активност на семинарите: 19-35 бода</p> <p><b>Условувачки критериуми</b> Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската настава и семинарите за да пристапи на континуираната проверка. Проверката е писмена. Оценката за целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите добиени од сите активности, вклучувајќи ја и континуираната проверка. Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од континуираната проверка, во спротивно, се јавува на комплетен завршен испит.</p> <p><b>Комплетен завршен испит:</b> Испитот е писмен. Се состои од континуираната проверка на којашто студентот не освоил бодови.</p>
Учебни помагала	<p><b>Основни:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Авторизирани предавања од Катедрата.</li> </ul>